

ЛЕТЕН КАМП – СУПЕР РАСПУСТ – SKOURAS CAMP - ГРЦИЈА 2026

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ

1. ден: Скопје – Грција – Skouras Camp:

Собир на групата во утринските часови на договорено место. Пакување на патниците во предвидените автобуси. Пред нас е патување со попатни паузи заради одмор и освежување. Пристигнување во кампот во предпладневните часови, со програма добредојде. Следува запознавање, дружење и обиколка на кампот. Мала пауза, и во попладневните часови спортско рекреативни активности според програмата. Вечера. Во вечерните часови организирана забава со аниматори.
Ноќевање.

2-7. ден: Skouras Camp:

Активностите на децата се одвиваат во три сегменти:

1. Едукација – можност децата да добијат дополнителни знаења на креативен начин, што им значи дополнување на редовниот школски програм
2. Спорт, рекреација – им се овозможува на децата јакнење на потребата за физичка активност, која им ја градиме преку тимска работа
3. Природа, авантура и здрав живот – престој на децата на море, конзимирање на здрава храна, развој на љубовта спрема природата

1. Фокус на едукативниот сегмент го ставаме на следново:

- Безбедност во сообраќајот – кратки часови за тоа како уште од рани години децата да имаат перцепција за нивното однесување во сообраќајот,
- Уметнички дел – сликање, вајарство, глума, танцување...
- Шах.

2. Фокус на спорт и рекреација ставаме на следново:

- Колективни спортови (фудбал, кошарка, одбојка...) – секојдневни тренинзи со професионални тренери, учење на почетните вештини, напредни тренинзи, турнири во овие помеѓу учесниците на кампотот.
 - Рекреација – децата ќе имаат голема можност за рекреација која им ја нуди кампот:
- Аеробик, Игри во базен, “Игри без граници”, Кану, Paintball, Zip line, јавање на коњ (Пони) и уште многу други активности...**

3. Покрај едукацијата, спортот, рекреацијата, со овој камп сакаме на децата од урбаните делови кои се повеќе од времето го поминуваат за затворен простор, на интернет и видео игри, да поминат повеќе време во природа. Во овој камп децата ќе ја јакнат својата свест за природата (едукација за чиста околина и грижа за истата).
Во овој сегмент сакаме да ја истакнеме важноста на здравата храна и правилното користење на истата.

*Можност за факултативни излети според програмата.

Предвидена дневна програма - активности и саатници:

08:00 – 08:30 Појадок

08:30 – 09:00 Средување на куќичките и личните работи

09:30 – 12:30 Спортска програма* / Базен

Програмата е поделена на два часа активности. Секоја група посетува 2 различни спортски активности дневно.

За секоја спортска активност има тренер кој ги пречекува децата и се грижи тие да бидат правилно обучени и забавувани.

13:00 – 13:30 Ручек

13:30 – 14:30 Слободно време / Одмор

15:00 – 17:00 Програма на море* – Опционални часови по англиски јазик. Децата пливаат под надзор на својот тим-лидер, групен водач и спасувачи. Тие исто така можат да вежбаат различни водени спортови како кајак, одбојка на плажа итн.

17:00 – 17:15 Попладневна ужина

17:15 – 19:30 Одмор – Подготовка за вечерната забава

За време на овој период, децата можат да играат друштвени игри или да вежбаат различни активности за забавната програма (песни или танц).

20:00 – 20:30 Вечера

21:00 – 23:00 Забавна програма

Секојдневно организираме забавни активности и различни настани (театар, пеење, диско, костимираны забави, натпревари, игри итн.). Исто така организираме планинарски излети, ноќевања покрај море итн.

23:30 – 24:00 Време за спиење(се разликува во зависност од возраста на камперите)

1. Програма на море и спортската програма понекогаш се менуваат најизменично по денови.
2. Вистинското време поминато на плажа е во рамките на наведениот временски период. Обично, камперите престојуваат на плажа околу 1,5 час (час и половина).
3. Дневната програма може да се измени во зависност од посебните потреби на секоја група.

8 ден. Skouras Camp - Грција - Македонија - Скопје:

Напуштање на собите според програмата.

Тргнување за Македонија во претпладневните часови.

Пристигнување во Скопје во попладнецните часови.

Крај на патувањето.

ТЕРМИНИ:

15.06. - 22.06. (прв термин)

22.06. - 29.06. (втор термин)

Цена на аранжманот - **419€** до 01.03. / од 02.03. - **439€**

 Цената на аранжманот важи до **01.03.** со уплата од само 3,000 ден.
Потоа цената ќе биде **439€**

Цената на аранжманот вклучува:

- 7 ноќевања на база полн пансион со ужина,
- Автобуски превоз со високо туристички автобуси на релација според програмата,
- Комплетна организација и реализација на програмата,
- Водичи на групата (лидери, тренери) за цело време на патувањето
- 24 часа лекарски надзор (во организација на кампот)

Цената на аранжманот не вклучува:

- Задолжително меѓународно патничко и здравствено осигурување СО ВКЛУЧЕН ПАКЕТ ПЛУС (СПОРТСКА ПОВРЕДА) - 500 ден.
- Туристичка такса - 250 ден.
- Факултативни излети,
- Подарок Супер распуст + забава со DJ - 20€
- Индивидуални трошоци.



Наша препорака: Цепарацот на децата да не е повеќе од 50€ со тоа што сите деца би имале исто или приближно пари за користење во кампот.

РАБОТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОНЕСЕТ ДЕЦАТА СО СЕБЕ:

- Здравствена книшка, лекарска потврда (доколку детето прима одредена терапија обавезно да се спакуваат неопходните лекови).
- Постелнина
- Јастучница
- Пешкири (за лице, тело и плажа)
- Пижами
- Долен веш
- Практична облека (тренирка, долги панталони, џемпер, маици, шорцеви)
- Патики
- Чорапи
- Купаќи
- Шешир или капа за заштита од сонце
- Папучи за соба и базен
- Крема за сончање (препорачуваме 50-ка фактор)
- Прибор за лична хигиена

НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАБОТИ:

- Музички инструменти
- Детски книги
- Облека за маскирање

*Препорачуваме и работи кои сметате дека ќе го олеснат престојот на детето во кампот.

МЕНИ ЗА ПРЕСТОЈНИОТ ПРЕСТОЈ ВО КАМПОТ

	Појадок	Ручек	Вечера
Понеделник	Леб со путер и мед или џем чоколаден намаз (Меренда)	Пилешко со ориз, салата Вегетаријанска опција: Боранија	Хамбургер
Вторник	Пита со сирење, или плетено пециво со чоколаден намаз.	Тестенини со сос и месо, јогурт-сос (tzatziki)	Тестенини во доматиен сос, фета сирење
Среда	Леб со путер и мед или џем чоколаден намаз (Меренда)	Рибни стапчиња со печени компири и моркови, салата Вегетаријанска опција: Кофте од зеленчук	Пица и сок
Четврток	Пита со сирење, или плетено пециво со чоколаден намаз.	Пастацио Вегетаријанска опција: Супа од леќа	Калцоне и сок
Петок	Леб со путер и мед или џем чоколаден намаз (Меренда)	Стек со помфрит или боранија, салата Вегетаријанска опција: Грашок	Полнети пиперки со ориз
Сабота	Пита со сирење, или плетено пециво со чоколаден намаз.	Кофтиња со печени компири и ориз Вегетаријанска опција: Грав чорба	Гиро
Недела	Леб со путер и мед или џем чоколаден намаз (Меренда)	Пилешки нагетси со пире јогурт-сос (tzatziki) Вегетаријанска опција: Мешан зеленчук со ориз	Паста карбонара, фета сирење

* Ручекот секојдневно се служи со леб и овошје. Менито може да се разликува поради евентуален недостиг на одредени намирници или поради други важни причини.

** Ве молиме, пред вашето пристигнување да не информирате за какви било посебни диететски потреби.

Попладневна ужинка: Пакувана ужинка или мал десерт или сладолед или овошје, кои одделно се распределуваат по секоја кабина од страна на водачите на групата.